

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovoc, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema e la Lenovoc.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	v L'indicatore di accensione/spegnimento del video non è acceso. v Il cavo di alimentazione è allentato o scollato. v Non è presente alimentazione nella presa.	v Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. v Verificare che la presa sia accessibile. v Accendere il video. v Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. v Provare ad utilizzare una presa diversa.
L'indicatore dell'alimentazione è bianco, ma non c'è immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollato dal sistema o dal video.	Il cavo di segnale del video è collegato al sistema correttamente.
I livelli di contrasto e luminosità del video sono impostati su valori bassi.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).	
La qualità dell'immagine non è accettabile.	Vedere se il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente al sistema ed al video. Le impostazioni del colore potrebbero essere errate. La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita (video LCD).	v Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente al sistema ed al video. v Selezionare un'altra impostazione di colore nel menu OSD. v Eseguire l'installazione automatica dell'immagine.
Le parole "Fuori portata" sono mostrate sullo schermo e l'indicatore dell'alimentazione lampeggia di luce blanca.	Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.	v Si sostituisce un video obsoleto, ricaricarlo e regolare la modalità video su un valore dell'intervallo specificato per il nuovo video. v Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata. v Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está conectado. v El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté suelto o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor vienen al nivel mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos. La función de configuración automática de la imagen se ha llevado a cabo (monitor LCD).	v Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD. v Lleve a cabo la configuración automática de la imagen (monitor LCD).
Las palabras "Fuera del intervalo" aparecen en la pantalla y el indicador de encendido/párpadeo en color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	v Si está sustituyendo un monitor antiguo, habilíale a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite para el monitor nuevo. v Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y utilice la función de visualización que su monitor admite. v Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. v Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché au moniteur. v Vérifiez une autre prise de courant.
Le voyant dalimentation est blanc, mais il y a une décharge.	Le câble d'alimentation est débranché ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation du système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons.	Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
Les mots « Hors plage » suffisent sur l'écran et le témoin dalimentation clignote en blanc.	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué (moniteur LCD).	v Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD. v Effectuez un réglage automatique de l'image (moniteur LCD).

Peu plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si vous êtes dans un cas où le système ou le périphérique ne fonctionne pas comme prévu, veuillez essayer de résoudre le problème par vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Problema	Possible原因	操作建议
电源指示灯未点亮且没有图像	v 电源线未插或断开连接。 • 电源线已松动或断开连接。 • 插座没有电。	v 检查电源线是否正确连接。 • 确保电源线已插入插座。 • 尝试使用另一根电源线。 • 尝试使用另一个电源插座。
电源指示灯为白色，但没有图像。	视频信号线已被拉动或从系统或监视器断开连接。	务必确保视频信号线与系统正确连接。
监视器亮度和对比度级别处于最低设置。	调整 OSD (屏幕显示) 菜单中的亮度和对比度设置。	尝试使用亮度和对比度级别的最高设置。
图像质量令人无法接受。	视频信号线没有被插入监视器或系统完全连接。	务必确保信号线正确地插入到系统和监视器中。
颜色设置可能不正确。	从 OSD 菜单中选择另一种颜色设置。	执行自动图像设置 (LCD 监视器)。
未执行自动图像设置功能 (LCD 监视器)。	该系统被配置为不支持此监视器，因此无法接受图像。	如果要更换现有的监视器，则重新安装监视器并在新监视器的指定范围内调整显示方式。 如果使用的是 Windows 系统，则重新启动系统，然后选择您的计算机上的显示方法。 如果以上做法都不起作用，则联系 Lenovo 支持中心。
屏幕上显示“超出范围”字样，且电源指示灯闪烁白色。	系统被设置为不受此监视器支持的显示方式。	如果要在安装或使用显示器时遇到问题，可以试着自行解决。在致电您的经销商或Lenovo之前，请先试着用您自己的问题的建议操作。

如果您在设置或使用监视器时遇到问题，则可以自己解决问题。在打电话给经销商或Lenovo之前，请尝试使用您自己的问题的建议操作。

可能的原因	操作建议
电源指示灯未点亮且没有图像	v 电源线未插或断开连接。 • 电源线已松动或断开连接。 • 插座没有电。
电源指示灯为白色，但没有图像。	视频信号线已被拉动或从系统或监视器断开连接。
监视器亮度和对比度级别处于最低设置。	调整 OSD (屏幕显示) 菜单中的亮度和对比度设置。
图像质量令人无法接受。	视频信号线没有被插入监视器或系统完全连接。
颜色设置可能不正确。	从 OSD 菜单中选择另一种颜色设置。
未执行自动图像设置功能 (LCD 监视器)。	该系统被配置为不支持此监视器，因此无法接受图像。
屏幕上显示“超出范围”字样，且电源指示灯闪烁白色。	如果要在安装或使用显示器时遇到问题，可以试着自行解决。在致电您的经销商或Lenovo之前，请先试着用您自己的问题的建议操作。

有关其他故障诊断的信息，请参阅《用户指南》。

OPASNO

Чтобы избежать поражения током:

- Не снимайте крышки.
- Не работайте с прибором, если вы не установили подставку.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте прибор во время грозы.
- Шнур питания нужно включать в правильно установленную и заземленную розетку.
- Любое оборудование, к которому подсоединеняется этот прибор, также должно быть подключено к правильно установленной и заземленной розете.
- Чтобы отключить монитор от электропитания, нужно вынуть вилку из розетки. Розетка должна быть легко доступна.

NEBEZPEČENÍ

Щоб уникнути побєдіуди удару струмом:

- Не знімайте кришки.
- Не робіть з пірборм, якщо підставка не встановлена.
- Не підєюсните і не відєюсните дійсний продукт під час грози.
- Вилка іншої живлення повинна бути підключена до правильно установленої і заземленої розетки.

• Якщо Ваш монітор важить більше 18kg (39.6 фунтів), рекомендується, щоб його переміщували або піднімали двоє людин.

NEVIGRNETE

Da se izognete nevernosti električnega udara:

- Ne odstranjujte pokrovov.

• Ne uporabljajte izdelka brez pritrjenega stojala.

• Ne priklapljajte ali izklapljaljte izdelka med nevigo.

• Vtič napajalne kabla vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtičnico.

• Oprena, na katero bo priklučen izdelek, mora biti prav tako priklučena v ustrezno ozemljeno vtičnico.

• Izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.

• Če izklop monitorja je lahko dostopen, izklop monitorja.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

• Če želite izbrisati vnosno površino, mora biti vložena do poldenomu v ročko.

</